



Срдечна покана за европскиот семинар
„Подобрување на здравјето во работничкиот свет со половата перспектива!“

Термин 12-14 октомври 2015 Место: Хотел Климетица, Охрид, Македонија

Оптоварувањата и заболувањата во претпријатијата нараснаа а темата расте во јавноста. Компаниите и институциите се занимаваат на различен начин со темата. Здравствениот менаџмент во меѓувреме стана компаниски стандард и многу повеќе. Може да се каже дека треба да се занимаваме со здравствените прашања во претпријатието. Се разбира дека половата рамноправност, половиот пристап, е сè уште непознат предизвик во полето на „здрава работа“ и заштита при работа и здравствена заштита. Сепак испитувањата и искуството подучуваат: Од мерките на заштита при работа и здравствена заштита не профитираат автоматски рамноправно двата пола па затоа постои итна потреба за дејствување. На пример ставот кој го зема во предвид полот при компанискиот менаџмент за интеграција води до подобар успех на постапката (види Добра работа. 3/2011, стр. 25-26).

На нашиот семинар се работи за третирање на горе опишаните фактори од разни европски перспективи. Примарна цел притоа е развивање на препорака за дејствување за социјалниот дијалог во Европа која во прва линија треба да послужи за соодветно обраќање и земање во предвид на здравствени мерки за сите групи на професии, подрачја и полови.

Целосна модерација:

Јохен Метлен (Jochen Mettlen) (Chef du Service Presse-Information-Traduction – CSC) -
запрашан

Јазик на настанот:

македонски/германски/англиски (во зависност од пријавувањето француски или португалски)

Трошоци:

Цена на учество: 150,- € (вкл. сместување во еднокреветна соба, исхрана и котизација)

(при откажување по 25.09.2015 се задржува такса за откажување од 100,-€)

Се разбира дека постои можност да се пристигне еден ден порано или да се замине подоцна.

При едно такво изменето пристигнување и/или заминување следува дополнителен трошок од 80,-€ по ноќевање со појадок.

Настанатите патни трошоци се надоместуваат по барање до висина од 400,00 €.

Учесниците на кои не им е потребно ноќевање плаќаат такса од 50,00 €.

Ние препорачуваме пристигнување на 11.10. – на овој ден во 16.00 часот ќе има шатл од аеродромот во Скопје, други шатл патувања ќе бидат организирани по можност.

Ќе ни биде задоволство да се видиме во Охрид:

Европски центар за работнички прашања / EZA,

Нел-Бројнинг-Хаус (Nell-Breuning-Haus) / NBH (Германија),

Унија на независни и автономни синдикати на Македонија (Македонија)

Confédération des Syndicats Chrétiens Verviers-Источна Белгија / CSC (Белгија),

Синдикат за храна-потрошувачка-угостителство на регионот Ахен (Германија)

Пријавување преку: rita.krull@nbh.de

Конференцијата се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија.



Адреса за контакт за организаторите:

Nell-Breuning-Haus, Rainer Rißmayer, Wiesenstr. 17, 52134 Herzogenrath

тел. +49 2406 9558-18 e-пошта: rainer.rissmayer@nbh.de



Програма

Понеделник, 12-ти октомври 2015

- 10.00 - 11.00 часот Пријавување со кафе за добредојде
- 11.00 часот Поздравување од страна на водителите и организаторите
- 11.15 часот Поздравни зборови **Имре Палковиц (Imre Palkovics)**, претседател на MOSZ (Унгарија) и член на управниот совет на Европскиот центар за работнички прашања (EZA)
- 11.30 часот Преглед на целиот проект „Безбедност и здравствена заштита на работното место“
Антонио Брандао Гуедес (António Brandão Guedes) од C.F.T.L. (Португалија) и координатор на проектот
- 12.00 часот Пладневна пауза со закуска
- 13.30 часот Воведен реферат
Михаел Гимбел (Michael Gumbel), координатор на мрежата „Половите во работата и здравјето“
- 15.30 часот Пауза за кафе
- 16.00 часот Додатна дискусија
- 18.00 часот Вечера

Вторник, 13-ти октомври 2015

- 08.00 - 09.00 часот Појадок
- 09.00 - 09.30 часот Работни групи мажи/жени со поставување на прашања
- 09.30 – 10.30 часот **Стереотипи на улоги во подрачјето на Здрава работа**
Психолошки или социјално научен импулс со додатна дискусија **сé уште непознато лице**
- 10.30 часот Пауза за кафе



- 11.00 – 12.30 часот **машко/женско здравствено однесување**
Импулсен реферат со додатна дискусија и земање во предвид на прашањата од работните групи
проф. прив. доц. др. **Михаел Бах (Michael Bach)**, лекарски и комерцијален раководител на Pro-Mente APR Salzburg
- 12.30 часот Ручек
- 14.00 часот Половите аспекти во синдикалната работа во Македонија
Слободан Антоновски, претседател на Унијата на независни синдикати на Македонија (УНАСМ)
- 14.30 часот Половите аспекти во синдикалната работа во Белгија
Извештај од студијата на KU Leuven
Патриција Биард (Patricia Biard) (CSC-Источна Белгија) – запрашана
- 15.00 часот Кафе и колачиња
- 15.30 часот Половите аспекти во синдикалната работа на синдикатот за храна-потрошувачка-угостителство во Германија
Петер Мора (Peter Mogga), раководител и синдикален секретар на синдикатот за храна-потрошувачка-угостителство на регионот Ахен
- 16.00 часот Половите аспекти во синдикалната работа во Унгарија
Имре Палковиц, претседател на MOSZ
- 16.30 часот заеднички водена подиумска дискусија со предговорители и еден импулс од **Хелга Јунгхајм (Helga Jungheim)**, личен коучинг и синдикална секретарка на здружениот синдикат на услужни дејности на округот Ахен/Дирен/Ерфт
- 18.00 часот Разгледување на градот Охрид и закуска во локал а потоа слободно време на располагање



Среда, 14-ти октомври 2015

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.00 часот | Појадок |
| 09.00 часот | Импулс „еден европски нилски коњ“ Ребека Петерс (Rebecca Peters) , CSC-Источна Белгија |
| 09.30 часот | Работни групи за следните клучни точки: -креативен развој на стратегии и препораки за дејствување на работничкиот совет, синдикатот и политиката Вовед: Милан Петковски - Агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA), Скопје - запрашан |
| 10.30 часот | Пауза за кафе |
| 11.00 часот | Резиме на резултатите како основа за создавање на публикација со конкретни примери и препораки |
| 11.30 часот | Рефлексија, проценка и други договарања |
| 12.00 часот | Пладневна закуска |
| 12.30 часот | Разделба |